

ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД Битола

Финансиски извештаи

За годината што завршува на 31 декември 2025 година

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Акционерско осигурително брокерско друштво ГАП Осигурување АД Битола
Скратен назив	ГАП Осигурување АД
Правна форма	Акционерско Друштво
Статус	Акционерско осигурително брокерско друштво, со број на решение со кое Агенцијата му издала дозволата за вршење осигурително брокерски работи УП 14-1-1116 од 13.12.2023
Регистрирано	На 03.01.2024
Функционира	На територијата на Република С. Македонија
Седиште	Битола
Адреса	ул.Никола Тесла бр.34
Раководење	Управен одбор, Извршен Директор
Избор на директор	Управен одбор
Делокруг на работа	Осигурително брокерски активности
Финансирање	Приход од брокеража
Директор на ГАП Осигурување	Пеце Цветков
Управен одбор	
Членови	Горан Фиданоски - неизвршен член Пеце Цветков - извршен член Адис Миртоски - неизвршен член

Деловни единици

Подружница Кичево

- Булевар Ослободување бр.52

Подружница Крушево

- Ул. Илинденска бр.53

МИСИЈА

Мисија на нашето Осигурително Брокерско Друштво ГАП Осигурување АД Битола е компетентност за застапување пред осигурителните компании на клиентите, како во поглед на склучување на договори за осигурување, така и при реализација на евентуални штети и креирање на нови осигурителни производи и услуги.

ВИЗИЈА

Со седиште во Битола и свои подружници во Кичево и Крушево, ГАП Осигурување нуди брза услуга низ поголемиот дел од територија на нашата држава, подготвено да се справи со сите осигурителни предизвици.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09...); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, со пратечките измени) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009). Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

Политика за евидентирање на приходите од продажба

Друштвото генерира приходи од брокеража од продажба на осигурителни полиси за живот и неживот.

Друштвото ги евидентира приходите кога станува извесно дека идни економски користи ќе влезат во Друштвото и истите можат да бидат соодветно измерени. Продажбите се евидентираат според фактурната вредност.

Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија, по стапка од 10% на бруто добивката зголемена за износот на непризнати расходи. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Материјалните средства на друштвото иницијално се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде спремно за користење онака како што тоа го бара раководството на Друштвото.

Земјиштето се признава по набавна вредност, во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на депрецијација.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Депрецијацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на депрецијација се:

Згради	1% - 10%
Компјутери	25%
Опрема и возила	5%-25%

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер (објективна) вредност, при што разликата се ефектуира како трошок за периодот.

Залихи

Залихите на Друштвото се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на ситен инвентар. Набавната вредност се состои од фактурна вредност, царини и даноци и поврзани трошоци како што се транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци кои директно се поврзани со набавката. Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во момент кога се ставаат во употреба.

Парични средства и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти на Друштвото се состојат од Денари и странска валута на сметки во банка, и парични средства во благајна.

Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на опгеделени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за соодветни износи на исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството истите нема да бидат наплатени.

Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Друштвото.

Државни поддршки

Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20- Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Државните поддршки во форма на залихи и парични средства се признаваат целосно како приход во Билансот на сеопфатна добивка, освен доколку се разграничуваат за наредни периоди.

Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2025 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

Корекција на грешка

Друштвото врши корекција на грешки / промени на сметководствени политики во согласност со МСС 8- Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки.

Вложување во недвижности

Во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, Друштвото дел од објекти и опрема дава под наем и остварува приход од наем.

Вложувањето во недвижности се евидентира во моментот кога станува очигледно дека Друштвото од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

Друштвото како своја сметководствена политика го применува моделот на набавна вредност.

Вложувањата во недвижности се депрецираат по стапка од 2,5% годишно. Депрецијацијата се пресметува праволиниски и го рефлектира корисниот век на употреба на недвижноста.

Политика на ризик

Ризикот во ГАП Осигурување претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен ефект кој ќе ја намали способноста на ГАП Осигурување успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и обврски.

Ризикот во работењето на ГАП Осигурување претставува веројатност дека одредена активност или настан, директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на Друштвото, непреченото извршување посредничките работи, намалување на приходите и зголемување на расходите.

31.12. 2025 година

(во денари)

Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

	2025	2024
Средства		
Парични средства и парични еквиваленти	424.078	1.887.029
Побарувања од купувачите (краткорочни побарувања)	3.794.414	3.112.985
Залихи	0	0
Краткорочни финансиски средства	0	0
Други тековни средства (ABP)	0	0
Тековни средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4.218.492	5.000.014
Материјални средства и вложувања во недвижности	85.160	85.802
Долгорочни финансиски средства	0	0
Нематеријални средства	0	0
Долгорочни побарувања	0	0
Други долгорочни средства	0	0
Нетековни средства (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	85.160	85.802
Вкупни средства (6 + 12)	4.303.652	5.085.816
Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал		
Краткорочни обврски	1.738.453	1.120.229
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	627.897	2.470.642
Тековни обврски (15+16)	2.366.350	3.590.871
Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	0	0
Долгор. резервирања за ризици и трошоци и одл. дан. обврски	0	0
Нетековни обврски (18+19)	0	0
Вкупни обврски (17+20)	2.366.350	3.590.871
Капитал	3.690.000	3.690.000
Акумулирана добивка / Пренесена загуба	-2.195.697	0
Резерви	0	0
Ревалоризациони резерви	0	0
Добивка / Загуба за деловната година	442.999	-2.195.697
Вкупен капитал (22+23+24+25+26)	1.937.302	1.494.303
Вкупно Обврски и капитал (21+27)	4.303.652	5.085.174
Вонбилансна пасива	0	0

Биланс на успех (Извештај за добивка и загуба)	01.01.- 31.12. 2025 година		(во денари)	
			2025	2024
Приходи од продажба			4.201.383	1.352.618
Останати оперативни приходи			0	32.043
Залихи на готови п-ди и недовршено п-во			0	0
Вкупно оперативни приходи (30+31+32)			4.201.383	1.384.661
Потрошени суровини и материјали			163.026	307.389
Трошоци за вработените			1.517.837	1.825.518
Амортизација на материјални средства			0	23.350
Вредносно усогласување на тековни средства			68.278	0
Набавна вредност на продадени стоки			0	0
Останати оперативни расходи			2.009.243	1.490.968
Вкупно оперативни расходи			3.758.384	3.647.225
Оперативна добивка (32 - 39)			442.999	-2.262.564
Приходи од финансирање			0	66.867
Расходи од финансирање			0	0
Добивка пред оданочување (39+40-41)			442.999	-2.195.697
Данок на добивка			0	0
Нето добивка / загуба			442.999	-2.195.697

Извештај за промените во капиталот	(во денари)	
	2025	2024
Номиниран капитал	3.690.000	3.690.000
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	-2.195.697	0
Нето добивка/загуба за деловната година	442.999	-2.195.697
Резерви	0	0
Ревалоризациони резерви	0	0
Исплатена дивиденда	0	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0
Вкупно капитал	1.937.302	1.494.303

Опис	Основна главнина	Премија на издадени акции	Законски резерви	Резерви за откуп на сопствени акции	Сопствени акции/удели	Резерви за реинвестирана добивка	Ревалоризациони резерви од објективна вредност на долгорочни средства	Ревалоризациони резерви од објективна вредност на Финансиски средства расположливи за продажба	Акумулирана (задржана) добивка	Добивка за годината	Вкупно
2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Состојба на 01.01.2024	3.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690.000
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување на резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции / удели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на добивката од 2023 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објективна вредност на финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.195.697)	(2.195.697)
Промени во главнината од трансакции со акционерите											
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.195.697	1.494.303
2025											
Состојба на 01.01.2025	3.690.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-2.195.697	1.494.303
Нова емисија на акции	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување на резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции / удели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на добивката од 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објективна вредност на финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за 2025 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.999	442.999
Корекција на сметководствена грешка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во главнината од трансакции со акционерите											
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2025	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.698	1.937.302

Назив на друштвото	ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД Битола
Адреса	Ул. Никола Тесла бр.34 Битола
Седиште	Битола
Телефон	075 284 631
Единствен даночен број	4030955261454

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за **2025** година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД Битола		
Форма на трговско друштво	АД		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	4057040		
Седиште	Ул. Никола Тесла бр.34 Битола		Битола
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување	Нема		
Позначајни дејности кои ги извршува	66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)			
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	0	0	3
Сопственичка структура	100% домашни физички лица		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 03.01.2024 година		

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти-МСФИ за МСЕ / Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).	
	Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност (историски трошоци), а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети
(за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

Во 2025 година посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2025 година не се вршени

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот

*Пазарниот ризик, Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.
Друштвото не е изложено на кредитен ризик.
Ризикот на ликвидноста, друштвото го апсолвира со контрола на паричниот тек.*

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	108.510	0	108.510
Зголемување	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	108.510	0	108.510
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0
Амортизација	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	108.510	0	108.510
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	108.510	0	108.510

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0
Зголемување	0	0	108.510	29.972	138.482
Намалување	0	0	0	29.972	29.972
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	108.510	0	108.510
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0
Амортизација	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	108.510	0	108.510
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2025	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повекегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2025 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2024						
Состојба на 1 Јануари 2024 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2024 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
По спогодби	0	0
Акции	0	0
Дадени заеми	0	0
Вкупно:	0	0

Број на акции:

Права кои ги носат акциите:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	3.779.857	3.104.385
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	0	0
Ведносно усогласување на побарувања	0	0
Вкупно:	3.779.857	3.104.385

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	424.078	1.887.029
Парични средства во денарска благајна	0	0
Девизна сметка	0	0
Девизна благајна	0	0
Вкупно:	424.078	1.887.029

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2025	%	Состојба		31.12.2025	%
				зголем.	намал.		
2025 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	3.690.000	100	0		3.690.000	
	Правни лица	0	0	0		0	
	Откупени сопствени акции	0	0			0	
Приоритетни акции	ФПИО	0	0			0	
Вкупно:		3.690.000	100	0	0	3.690.000	0
2024 (претходна година)							
		01.01.2024	%	Состојба		31.12.2024	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	0	0	3.690.000		3.690.000	100
	Правни лица	0	0	0		0	
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		0	0	3.690.000	0	3.690.000	100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		0	0
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	1.290.430	1.056.831
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	1.290.430	1.056.831

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	400.000	0
Краткорочни кредити во земјата	0	0
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	400.000	0

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	4.201.383	1.352.618
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	4.201.383	1.352.618

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	0	0
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	0	0

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	0	0
Трошоци за саеми		
Наемнина	299.594	355.912
Дневници за службени патувања и патни трошоци	14.429	15.130
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	0	0
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	0	0
Премии за осигурување	0	0

Скопје,
13.03.2026 год.

Овластен сметководител
Илија Трипуновски
Уверение/лиценца број
0107712 од 03.10.2017 год.

ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД
Директор

Пеце Цветков